

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-65/20 од 20 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јули 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово за регулиран период 2021-2023 година**

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
  - за 2021 година во износ од 4,16 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2022 година во износ од 4,15 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 4,02 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 26,69%.
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 24,51%.
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 23,33%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 3,05 ден/м<sup>3</sup>.
    - максимална просечна тарифа 5,27 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 3,13 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 5,17 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 3,08 ден/м<sup>3</sup>.
    - максимална просечна тарифа 4,96 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението

важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

### Образложение

АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2021-2023 година заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-65/20 од 20.05.2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово, ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### Доставени податоци

АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово, во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	176.600
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	7.400
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	1.925.300
Други услуги	18.400
Останати и вонредни трошоци	0
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	28.300
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>2.156.000</b>

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	3.580.000	4.085.000	4.490.000
Амортизација	денари	2.495.400	2.495.400	2.440.500
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	1.401	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>6.076.801</b>	<b>6.580.405</b>	<b>6.930.500</b>
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>4,41</b>	<b>4,47</b>	<b>4,39</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>3,30</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>5,52</b>	<b>5,48</b>	<b>5,33</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 24 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1507/1 од 2 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	3.298.676	3.703.956	4.009.240
Амортизација	денари	2.495.400	2.495.400	2.440.500
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0

Принос на регулирани средства	денари	1.401	5	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>5.795.477</b>	<b>6.199.361</b>	<b>6.449.740</b>
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>4,16</b>	<b>4,15</b>	<b>4,02</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>3,05</b>	<b>3,13</b>	<b>3,08</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>5,27</b>	<b>5,17</b>	<b>4,96</b>

По извршената анализа на трошоците од базната 2019 година и податоците од бизнис планот, а имајќи ги во предвид и направените анализи на остварените приходи и трошоци на претпријатието за периодот 2018 и 2019 година, како и отстапувањата помеѓу планираните и остварените оперативни трошоци во овој период, Регулаторната комисија за енергетика за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 300.000 денари, за 2022 година изнесуваат 350.000 денари и за 2023 година изнесуваат 400.000 денари.
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 200.000 денари, за 2022 година изнесуваат 250.000 денари и за 2023 година изнесуваат 300.000 денари.
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 2.500.000 денари, за 2022 година изнесуваат 2.800.000 денари и за 2023 година изнесуваат 3.000.000 денари.
4. Другите услуги се пресметани согласно остварените во 2019 година и се зголемени за стапката на инфлација и за 2021 година истите изнесуваат 18.676 денари, за 2022 година 18.956 денари и за 2023 година 19.240 денари;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 250.000 денари. Истиот износ се определува поединечно и за наредните години од регулираниот период.
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно барањето и истите за 2021 година изнесуваат 30.000 денари, за 2022 година изнесуваат 35.000 денари и за 2023 година изнесуваат 40.000 денари.

Амортизацијата на основните средства со кои се врши водната услуга и кои се вклучени во минималната тарифа за водната услуга изнесува 54.900 денари за 2021 година и 54.900 денари за 2022 година.

Амортизацијата бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 2.440.500 денари за 2021 година, 2.440.500 денари за 2022 година и 2.440.500 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2021 година изнесува 1.401 денари, за 2022 година изнесува 5 денари и за 2023 година не е предвиден принос на основни средства.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението да изнесува 4,16 ден/m<sup>3</sup> за 2021 година, 4,15 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година и 4,02 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението изнесува 26,69% за 2021 година, 24,51% за 2022 година и 23,33% за 2023 година.

АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизација на основните средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, вкупната амортизација на основните средства и приносот на регулираните основни средства.

Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за сурова вода во крајната цена на водата за пиење која преку давателот на услугата за водоснабдување на населението се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Берово.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово да води одвоена сметководствена евиденција за водната услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-65/20  
2 јули 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски